



# ИНСТРУМЕНТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗА БРЗО ПРИЛАГОДУВАЊЕ



## ЦЕЛИ

Финансиска поддршка за технолошки развој на претпријатија и приватни здравствени установи за брзо прилагодување на предизвиците наметнати од КОВИД пандемијата, кои ги исполнуваат условите од овој правилник.

### НАМЕНЕТ ЗА:

- закрепнување на домашните компании во пост-кризната фаза - #recovery
- брзо прилагодување на новонастанатите пазарни услови
- ублажување на последиците од корона-кризата.



### ФОКУС

- ✓ брза реорганизација и воведување на дигитални системи и алатки со цел прилагодување кон новите услови на функционирање,
- ✓ подобрување на организационата структура и реорганизација на работните процес со цел зголемена продуктивност
- ✓ воведување на протоколи за заштита на вработените и клиентите поврзани со КОВИД кризата
- ✓ воведување на нови производи и/или услуги за кои постои зголемена побарувачка во новонастанатите пазарни услови



ИНСТРУМЕНТ ЗА  
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗА  
БРЗО ПРИЛАГОДУВАЊЕ



ПЛАН за  
ЕКОНОМСКИ  
РАСТ



## КО-ФИНАНСИРАЊЕ

**ФИТР – до 70% од вкупниот буџет на проектот, но не повеќе од 3.000.000,00 (три милиони) денари**

- **За микро** – до 750.000,00 (седумстотини и педесет илјади) денари,
- **За мали** – до 1.500.000,00 (еден милион и петстотини илјади) денари.
- **За средни** – до 3.000.000,00 (три милиони) денари.



ИНСТРУМЕНТ ЗА  
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗА  
БРЗО ПРИЛАГОДУВАЊЕ

**АПЛИКАНТ – 30% од вкупниот буџет**






# ПОДОБНИ ТРОШОЦИ



трошоци за техничка поддршка (експертиза), трошоци за договорни услуги за истражување, развој, дигитализација (пр. тестирање, лабораториски услуги и слично)

трошоци за набавка, изнајмување и/или изработка на опрема, софтвер, алатки од информатичка технологија и друг вид на основни ИКТ средства, директно поврзани со реализација на проектот и дигитализација на процесите



брuto плати за вработените лица кај корисникот кои ќе бидат ангажирани на проектот; \*износите треба да соодветствуваат на воспоставанените практики на корисникот пред почеток на проектот, намалени за износот на потенцијална државна субвенција примена по основ на плата

трошоци поврзани со спроведување на план за подобрена организациона структура на Апликантот



ИНСТРУМЕНТ ЗА  
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗА  
БРЗО ПРИЛАГОДУВАЊЕ

други оперативни трошоци директно поврзани со реализацијата на проектот



ПЛАН за  
ЕКОНОМСКИ  
РАСТ



## РЕДОВНА ПОСТАПКА – отворена за нови апликанти



## СКРАТЕНА ПОСТАПКА – право на аплицирање имаат

- апликанти чии предлог проекти ја поминале фазата на претселекција, во претходните 12 месеци од моментот на објавување на повикот
- апликанти за кои Комитетот за одобрување на инвестиции има донесено одлука за финансирање, а немаат склучено Договор со Фондот,
- корисници на Фондот кои имаат склучено Договори за финансирање под инструментите за поддршка на Фондот, и кои се уште ги исполнуваат права и обврските од тие Договори.

АПЛИЦИРАЊЕ



ИНСТРУМЕНТ ЗА  
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗА  
БРЗО ПРИЛАГОДУВАЊЕ



ПЛАН за  
ЕКОНОМСКИ  
РАСТ



## РОКОВИ

Времетраење на проектот  
најмногу до **6 месеци**.

Повеќе информации на [www.fitr.mk](http://www.fitr.mk)



ИНСТРУМЕНТ ЗА  
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗА  
БРЗО ПРИЛАГОДУВАЊЕ

